



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 20 ноември 1987

Скопје

Број 43

Год. XLIII

Претплатата за 1987 година изнесува 12.000 динари. Овој број чини 300 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

751.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 19 ноември 1987 година.

Бр. 08-3251/1
19 ноември 1987 година
Скопје.

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Член 1

Во член 75 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ број 45/77, 3/83, 3/85, 42/85 и 46/86) став 3 се брише.

Член 2

Член 76 се менува и гласи:

„Загарантираниот личен доход за полно работно време на работникот изнесува 70% од просечниот месечен чист личен доход остварен во стопанството на Републиката во претходното тримесечје.

Како тримесечје во смисла на став 1 од овој член се смета јануари-март, април-јуни, јули-септември и октомври-декември.

На загарантираниот личен доход утврден според став 1 од овој член се пресметуваат само придонеси за основна здравствена заштита и за пензиско и инвалидско осигурување“.

Член 3

Член 77 се менува и гласи:

„Загарантиран личен доход се исплатува од средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, односно од средствата на резервите на основната организација.

Доколку средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка и средствата на резервите на основната организација не се доволни за целосно намирување на загарантираниот личен доход, утврден според член 76 од овој закон, се користи позајмица на средства по следниов редослед:

— заедничкиот резервен фонд во работната организација и во друга организација на здружениот труд во која е здружена основната организација;

— фондот за заеднички резерви на општината, односно Град Скопје.

— Републичкиот фонд за заеднички резерви;

— средствата за лични доходи од чистиот доход на работниците во другите основни организации и работни заедници во работната организација во чиј состав е основната организација, над износот утврден согласно со член 93 став 1 алинеја 4 од Законот за вкупниот приход и доход;

— средствата од вишоците на приходите на буџетите на општествено-политичките заедници;

— средствата од вишоците на приходите на самоуправните интересни заедници;

— средствата на буџетот на општината и Град Скопје освен делот за личните доходи, во висина пресметана согласно со член 93 став 1 алинеја 4 од Законот за вкупниот приход и доход; и

— средствата на буџетот на Републиката освен придонесот за буџетот на Федерацијата, дополнителните средства на општините и делот за личните доходи во висина пресметана согласно со член 93 став 1 алинеја 4 од Законот за вкупниот приход и доход.

Искористените средства за исплата на загарантираниот личен доход од став 2 на овој член, основната организација е должна да ги враќа по обратен редослед од користењето.

Додека не се вратат позајмените средства, основната организација не може да исплатува повисок личен доход од загарантираниот утврден според член 76 од овој закон“.

Член 4

По член 77 се додава нов член 77-а кој гласи:

„Член 77-а

По барање на основната организација која не може да исплати загарантирани лични доходи од средствата од став 1 на член 77 од овој закон, Службата на општественото книговодство, обезбедува исплата по налог издаден од корисникот на општествените средства од став 2 на член 77 од овој закон“.

Член 5

Во член 78 став 4 се брише.

Член 6

Член 80 се брише.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

752.

Врз основа на член 72 од Деловникот за работа на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 16 ноември 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

1. Се разрешува од член на Комисијата за одликувања на Претседателството на СРМ Никола Горичан.

2. За член на Комисијата за одликувања на Претседателството на СРМ се именува Вељо Кулаковски, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија.

3. Одлуката влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-971

16 ноември 1987 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

753.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 16 ноември 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Од натамошно извршување на изречената казна затвор, се ослободуваат осудените лица:

1. Ѓорѓиевски Богатин Ѓорѓија од Скопје,
2. Абази Азис Гарип од с. Ростуше,
3. Бишкоски Павле Јанко од с. Маврови Анови.

II

Извршувањето на изречената казна затвор му се услови за 1 година на осуденото лице:

1. Лазаров Киро Благој од Свети Николе, во траење од 2 месеца.

III

Извршувањето на изречената казна затвор му се услови за 3 години на осуденото лице:

1. Грегловски Спиро Стојан од с. Љубојно, во траење од 6 месеци.

IV

Делумно се ослободува од натамошно извршување на изречената казна затвор осуденото лице:

1. Кујевиќ Рамиз Руждија од Скопје, во траење од 6 месеци.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-963

16 ноември 1987 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

754.

Врз основа на член 393 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 83 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 43/81) и член 12 од Законот за општествениот систем на информирањето и за информациониот систем на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, број 14/84), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА ВОДЕЊЕ КАТАЛОЗИ НА ПОДАТОЦИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишува начинот на водење каталози на податоци за информациониот систем на Републиката, информационите системи на општините и градот Скопје.

Член 2

Како каталози на податоци од член 1 на оваа уредба се сметаат уредените прегледи на податоците што органите, организациите и заедници ги евидентираат, собираат, обработуваат, анализираат и искажуваат врз основа на закони и други прописи, со опис на нивната содржина, намена и достапност.

Член 3

Во каталозите на податоците од член 1 на оваа уредба се наоѓаат описи на податоците и документите, а оригиналните податоци и документите се наоѓаат во одделни информациона бази на организациите, организациите и заедниците.

Член 4

Како информациона база, во смисла на оваа уредба, се смета секоја организирана збирка на записи или документи за која постои дефинирана постапка на одржување и користење, како и единствен систем на шифрирање, ако податоците се шифрирани, која е регулирана со закон, пропис или друг општ акт.

Член 5

Во каталозите на податоци се наоѓаат податоци за информационите служби на органите, организациите и заедниците за нивните информациона бази кои содржат податоци од поширок општествен интерес, како и опис на содржината на тие бази.

Описите на извештаите и информациите што настануваат како резултат од обработката на податоците од информационите бази не се наоѓаат во каталозите на податоци

Член 6

Како податоци од поширок општествен интерес, во смисла на член 5 од оваа уредба, се сметаат податоците од членовите 33, 34, 38 и 41 од Законот за општествениот систем на информирањето и за информациониот систем на Социјалистичка Република Македонија, како и други податоци што органите, организациите и заедниците ги евидентираат, собираат, обработуваат, анализираат и искажуваат во рамките на својот делокруг и надлежност, а кои исклучително не се наменети за интерна употреба.

Каталозите на податоците содржат и податоци за информационите бази на организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници организирани за подрачјето на општествено-политичката заедница, односно чија дејност е од интерес за општествено-политичката заедница.

Член 7

Во каталозите на податоци за информационите служби се водат следните податоци: матичниот број на информационата служба, називот, адресата, организационата единица, одговорниот работник и бројот на телефон на одговорниот работник.

Податоци со кои се опишуваат информационите бази се: матичниот број на информационата служба, редниот број на информационата база, називот на информационата база, видот на информационата база, достапност на податоците, начинот на обработката на податоците, начинот на чувањето на податоците, датумот на формирањето на информационата база, датумот на укинувањето на информационата база, бројот на единиците во информационата база, периодичноста на одржувањето на информационата база, области, единиците на набљудување, описот на содржината на информационата база, правната основа, бројот и годината на објавувањето во службеното гласило на ОПЗ со полниот назив на општествено-политичката заедница на која се однесува гласилото, начинот на информирањето на корисниците, давателот на податоците и забелешките.

Содржината на информационите бази се опишува со наведување на соодветна единица на набљудување и листата на обележја за таа единица на набљудување. За секое обележје од листата се наведуваат следните податоци: шифрата на обележјето, називот на обележјето, должината на обележјето, нивото на агрегирање и достапноста.

Член 8

За ообирање на податоците за информационите служби и информационите бази се користат:

- 1) образецот КП-1 — Податоци за информационата служба,
- 2) образецот КП-2 — Податоци за информационата база,
- 3) образецот КП-3 — Податоци за содржината на информационата база.

Обрасците КП-1, КП-2 и КП-3 со упатство за нивното пополнување се составен дел на оваа уредба.

Член 9

Каталогот на податоци за информациониот систем на Републиката го води Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика, а каталогот на податоци за информациониот систем на општините, односно информациониот систем на градот Скопје го води овластен орган односно организација во општината односно градот Скопје.

Член 10

Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика и органите од член 9 на оваа уредба овластени за водење каталог на податоци, ќе обезбедат достапност на податоци од каталозите за сите заинтересирани субјекти така што заинтересираните субјекти ќе ги упатуваат на информационата служба што располага со бараните податоци и информации, а еднаш годишно на заинтересираните субјекти ќе им ја доставуваат содржината на каталогот на податоци и соодветни аналитички и други прегледи.

Содржината на прегледот од став 1 на овој член и начинот на размена на податоците ќе се утврди со проектот за автоматска обработка на податоците од каталозите.

Органите, организациите и заедниците се должни на заинтересираните субјекти да им ги стават на располагање бараните податоци и информации од своите информациони бази, ако е тоа во согласност со прописите со кои се уредува користењето на тие податоци и информации.

Член 11

Органите, организациите и заедниците се должни секоја промена на податоците од член 7 на оваа уредба да ја пријават до Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика, односно органот овластен за водење каталог на податоци во рок од 15 дена од денот на нејзиното настанување. Промените се доставуваат на обрасците КП-1, КП-2 и КП-3.

Органите, организациите и заедниците што водат свој каталог на податоци на пресметувач, промените на податоците ги доставуваат на магнетен медиум во форма што ќе ја определи Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика.

Член 12

Во постапката за донесување на прописи што се однесуваат на формирањето на нови информации бази, органите, организациите и заедниците се должни да прибават потврда од Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика, односно од органот овластен за водење каталог на податоци дека потребните податоци не се наоѓаат во некоја од постојните информации бази.

Член 13

Органите, организациите и заедниците се должни податоците наведени во член 8 на оваа уредба да ги достават на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика односно органите од член 9 на оваа уредба овластени за водење каталог на податоци во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 14

Функционирањето на каталозите на податоците ќе се обезбеди во рок од една година од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 15

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1967/1

12 ноември 1987 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Васил Влашки, с. р.

Каталог на податоци на ОПЗ во СРМ	Податоци за информационата служба	Образец КП-1
--------------------------------------	---	-----------------

1. Вид на промената
1-запишување 2-ажурирање 3-исправање 4-укинување
2. Матичен број на информационата служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----
3. Назив на информационата служба (200)
 КП 101 _____
 КП 102 _____
 КП 103 _____
 КП 104 _____
4. Адреса на информационата служба (200)
 КП 110 _____
 КП 111 _____
 КП 112 _____
 КП 113 _____
5. Дејност на информационата служба (100)
 КП 120 _____
 КП 121 _____
6. Општина на чие подрачје делува информационата служба (50)
 КП 130 _____
7. Организациона единица која доставува податоци: (200)
 КП 140 _____
 КП 141 _____
 КП 142 _____
 КП 143 _____
8. Одговорен работник (50)
 КП 150 _____
9. Број на телефонот
 КП 160 _____

Датум на пополнување

Лице што го пополнило образецот

Телефон _____

М. П.

Одговорен работник

У П А Т С Т В О ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗОЦОТ КП-1

На овој образец органите, организациите и заедниците во општествено-политичките заедници што располагаат со податоци и информации од поширок општествен интерес и од значење за остварувањето на правата и должностите на општествено-политичките заедници, доставуваат основни податоци неопходни за остварување на рефератната функција на каталогот на податоци на општествено-политичката заедница.

Ако податоците за информационата служба се доставуваат првпат, задолжително се пополнуваат сите рубрики. Ако се пријавува промена или исправка за информационата служба за која веќе претходно се доставени податоци, задолжително се пополнуваат рубриците 1 и 2, како и онаа рубрика во која се

спроведува измената односно исправката. Ако дојде до укинување на информационата служба или до организациони промени при кои се менува матичниот број на информационата служба, задолжително се пополнуваат рубриките 1, 2 и 3.

Образецот е приспособен кон потребите за автоматска обработка на податоци, па одговорите треба да се запишуваат во соодветен простор-рубрика (кукичка или редови што следат зад редниот број и прашањето). Одговорот на прашањето 1 се заокружува. Одговорите треба да се испишуваат читливо, со печатни букви или со машина за пишување. Ако за запишување на одговорот е потребно повеќе редови, не треба да се дели зборот при преминувањето во наредниот ред. Цифрите во заградата зад прашањето претставуваат максимално дозволен број знаци за одговор.

Одделни рубрики се пополнуваат на следниот начин:

1. Вид на промена

Се заокружува одговорот 1 ако податоците за информационата служба се доставуваат првпат.

Ако се пријавува промена во некоја од рубриките од 3 до 7 се заокружува одговорот 2, а ако се врши исправка на податоците во наведените рубрики — одговорот 3.

Во случај на укинување на порано пријавената информациона служба се заокружува одговорот 4 и се пополнуваат рубриките 2 и 3.

2. Матичен број на информационата служба

Се запишува матичниот број под кој информационата служба се води во регистрот на организациите и заедниците на Републичкиот завод за статистика. Ако информационата служба нема свој матичен број, се запишува матичниот број на органот организацијата или заедницата во чиј состав се наоѓа таа.

3. Назив на информационата служба

Се запишува називот на информационата служба, односно на организацијата на здружен труд, заедница или општествено-политичка заедница на која и припаѓа матичниот број наведен во рубриката 2. Ако информационата служба се наоѓа во состав на друга организација на здружен труд, заедница или општествено-политичка заедница, се запишува со називот на таа организација или заедница, а потоа називот на информационата служба.

4. Адреса на информационата служба

Се наведува адресата на информационата служба, и тоа на оној организационен дел кој доставува податоци за каталогот.

5. Дејност на информационата служба

Се запишува дејноста на информационата служба според единствената номенклатура на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/76).

6. Општина на чие подрачје делува информационата служба

Се запишува називот на општината на чие подрачје делува информационата служба според единствената номенклатура на населените места во СФРЈ.

7. Организациона единица која доставува податоци

Се запишува називот на организационата единица (сектор, служба итн.) која доставува податоци за каталогот.

8. Одговорен работник

Се запишува презимето и името на работникот одговорен за доставување на податоци за каталогот.

9. Број на телефонот

Се запишува позивниот број и бројот на телефонот на работникот одговорен за доставување на податоци за каталогот.

Каталог на податоци на ОПЗ во СРМ	Податоци за информационата база	Образец КП-2
-----------------------------------	---------------------------------	--------------

- Вид на промената
1-запишување 2-ажурирање 3-исправање 4-укинување
- Матичен број на информационата служба
- Реден број на информационата база
- Назив (100)
КП 202
КП 203
КП 204
КП 205

- Вид на информационата база
1 — база на индивидуални податоци
2 — база на статистички агрегати
3 — база на документи
- Достапност на податоците
1 — податоци достапни без ограничување
2 — податоци достапни со посебна дозвола на информационата служба
- Начин на обработка на податоците
1 — рачна
2 — АОП — редоследна
3 — АОП — интерактивна
- Начин на чување на податоците
1 — хартија (документи, картони)
2 — магнетни медиуми
3 — микрооблици
4 — друго

- Датум на формирање
- Датум на укинување
- Број на единиците
- Периодика на одржување
- Области

- Единица на набљудување (100)
КП 210
КП 211
- Опис на содржината (400)
КП 220
КП 221
КП 222
КП 223
КП 224
КП 225
КП 226
КП 227
- Правен основ (200)
КП 230
КП 231
КП 232
КП 233

- Број на службеното гласило
- Година на објавувањето

- ОПЗ на која се однесува службеното гласило (50)
КП 240
- Начин на информирање на корисниците
1 — публикации
2 — периодични извештаи
3 — информирање со барање во неавтоматизирана база

- 4 — интерактивно пребарување
- 5 — селективна дисеминација на информации
- 6 — реферални информации
- 7 — увид во информационата база (картотека, регистар, збирка на документи)
- 8 — доставување или позајмување на документи од информационата база
- 9 — друго
- 21. Давагел на податоци (200)
 - КП 250 _____
 - КП 251 _____
 - КП 252 _____
 - КП 253 _____
- 22. Забелешки (400)
 - КП 260 _____
 - КП 261 _____
 - КП 262 _____
 - КП 263 _____
 - КП 264 _____
 - КП 265 _____
 - КП 266 _____
 - КП 267 _____

Датум на пополнување _____

Лице што го пополнило образецот _____

Телефон _____

М. П. _____

Одговорен работник _____

У П А Т С Т В О ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ КП-2

Образецот КП-2 служи за собирање податоци во процесот на формирањето и одржувањето на каталогот на податоците на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија. На него се опишуваат информационите бази со кои располагаат органите, организациите и заедниците во општествено-политичките заедници.

Под информациона база се подразбира секоја организирана збирка на записи или документи, реализирана така што да постои дефинирана постапка за нејзиното одржување и користење, како и единствен систем за шифрирање, ако податоците се шифрирани.

Информационата база во оваа смисла ја сочинуваат:

- рачно воден регистар, евиденција, картотека или каталог;
- збирка на документи;
- автоматски обработена евиденција, регистар или база на податоци;
- микрофилмувана збирка на документи;
- збирка на документи собрани во рамките на статистичкото истражување или соодветна автоматизирана евиденција, регистар или база на податоци;
- збирка на документи собрани во рамките на анкета или друга форма на еднократно или периодично собирање на податоци, односно соодветна автоматизирана евиденција, регистар или база на податоци.

За секоја информациона база се пополнува само еден образец КП-2, без оглед на сложеноста на нејзината структура и бројот на објектите, појавите, настаните итн. на кои се однесуваат записите или документите во базата.

Кога информационата база првпат се пријавува, задолжителни се одговорите на прашањата 1—9 и 11—21.

Ако се доставува промена или исправка за информационата база што веќе е опфатена со каталогот на податоци на општествено-политичката заедница, задолжително се пополнуваат рубриците 1 до 3, како и онаа рубрика во која дошло до промена односно исправка.

Ако информационата база опфатена со каталогот на податоци на општествено-политичката заедница е укината, задолжително се пополнуваат рубриците 1 до 3 и 10, а во рубриката 22 задолжително се наведува причината за укинувањето.

Образецот е приспособен кон потребите за автоматска обработка на податоци, па одговорите треба да се запишат во соодветниот простор — рубрика (кукичка или редови што следат по редниот број и прашањето).

За прашањата 1, 5, 6, 7, 8 и 20 одговорите се заокружуваат. Одговорите треба да се пополнуваат читливо, со печатни букви или со машина за пишување. Ако за одговорот е потребно повеќе редови, не треба да се дели зборот при преминувањето во наредниот ред. Цифрите во заградата по прашањата претставуваат максимален дозволен број на знаци за одговор.

Одделни рубрики се пополнуваат на следниот начин:

1. Вид на промена

Се заокружува одговорот 1 ако податоците за информационата база се доставуваат првпат.

Ако се менува некој од претходно доставените податоци (порано пополнет образец КП-2) се заокружува одговорот 2, а ако се исправува податок — одговорот 3.

Ако се пријавува укинување на информационата база треба да се заокружи одговорот 4.

2. Матичен број на информационата служба

Се запишува матичниот број под кој информационата служба се води во регистарот на организациите на здружен труд, и другите самоуправни организации и заедници и општествено-политички заедници во Социјалистичка Република Македонија, на Републичкиот завод за статистика. Ако информационата служба нема свој матичен број, се запишува матичниот број на органот, организацијата или заедницата во чиј состав таа се наоѓа.

3. Реден број

Заради еднозначно идентификување на информационата база, потребно е на секоја информациона база, во рамките на една информациона служба, да и биде доделен еднозначен и непроменлив троцифрен број што се запишува во оваа рубрика.

4. Назив

Се наведува полн назив на информационата база утврдена со закон пропис или друг акт на општествено-политичката заедница. Ако називот не е наведен во нормативниот акт се запишува званичниот назив кој се користи во информационата служба.

5. Вид на информациона база

Зависно од карактеристиките на информационата база, се заокружува еден од одговорите.

При изборот на одговорот треба да се има предвид дека базата на индивидуални податоци содржи податоци за поединечни објекти, лица настани или појави.

Базите на статистичките агрегати содржат податоци собрани во рамките на статистичките истражувања.

Базите на документите претставуваат документи и/или евиденции, регистри и бази на податоци со податоци што се однесуваат на документите и содржат претежно текстуални податоци.

6. Стапност на податоците

Треба да се заокружи еден од одговорите.

7. Начин на обработка на податоците

Зависно од начинот на обработка на податоците во информационата база и применетата технологија, се заокружува еден од одговорите. Ако се застапени повеќе начини на обработка на податоци се заокружува одговорот што одговара на највисокото ниво на применетата технологија.

8. Начин на чување на податоците

Зависно од начинот на чување (меморирање) на податоците во информационата база, се заокружуваат 1, 2, 3 или 4 одговори

9. Датум на формирање

Во рубриката се запишува датумот на формирањето на информационата база и тоа годината, месецот и денот на формирањето (ГГ/ММ/ДД). Ако денот и/или месецот се непознати во соодветната кукичка се запишува „99“. За информационата база, настаната во рамките на статистичките истражувања што се спроведуваат периодично се запишува датумот на првото спроведување на истражувањето.

10. Датум на укинувањето

Оваа рубрика се пополнува само ако се укинува информационата база претходно пријавена во каталогот (во рубриката 1 мора да биде „4“). Се пополнува на истиот начин како рубриката 8.

11. Број на единиците

За базата на индивидуалните податоци (види рубрика 4) се запишува бројот на лицата, објектите, појавите или настаните на кои се однесуваат податоците во информационата база. За базата на статистичките агрегати се запишува бројот на извештајните единици, а за базата на документите — бројот на документите. Ако бројот на единиците има помалку од осум цифри, во неискористената лева кукичка се запишуваат нули.

12. Периодика на одржувањето

Се запишува шифрата што најмногу одговара на периодиката на одржувањето на информационата база и тоа:

- 01 — тековно
- 02 — дневно
- 03 — тридневно
- 04 — неделно
- 05 — двонеделно
- 06 — месечно
- 07 — тримесечно
- 08 — четиримесечно
- 09 — полугодишно
- 10 — годишно
- 11 — двегодишно
- 12 — тригодишно
- 13 — четиригодишно
- 14 — повеќе од четиригодишно

99 — информационата база не се одржува, состојбата непроменета од формирањето.

За базите на статистичките агрегати се запишува шифрата што најмногу одговара на периодиката на спроведувањето на соодветното статистичко истражување.

13. Области

Се запишува одлево надесно 1 до 5 шифри на областите на кои претежно им припаѓаат појавите, односите, настаните или објектите на кои се однесуваат записите или документите во информационата база. Шифрите се запишуваат според приложениот регистар. Ако податоците се однесуваат на повеќе од 5 области, се запишуваат 4 шифри на соодветни области, а потоа шифрата „99“.

Областите 01 до 14 се преземени од Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76).

- 01 — индустрија и рударство
- 02 — земјоделство и рибарство
- 03 — шумарство
- 04 — водостопанство
- 05 — градежништво
- 06 — сообраќај и врски
- 07 — трговија
- 08 — угостителство и туризам
- 09 — занаетчиство и лични услуги
- 10 — станбено-комунални дејности и уредување на населби и простори
- 11 — финансиски, технички и деловни услуги
- 12 — образование, наука, култура и информации
- 13 — здравствена и социјална заштита
- 14 — општествено-политички заедници
- 15 — сите дејности (1—14)
- 16 — општествено планирање и развој
- 17 — економска политика
- 18 — социјална политика
- 19 — работа и вработување
- 20 — пазар и цени
- 21 — технологија
- 22 — информатика
- 23 — население
- 24 — внатрешни работи
- 25 — општонародна одбрана и општествена самозаштита
- 26 — правосудство
- 27 — надворешна политика
- 28 — односи со странство
- 29 — повеќе од пет области

14. Единица на набљудување

Во рубриката се запишуваат максимално 10 називи на единици на набљудување (лица, објекти, појави, настани, документи итн.) на кои се однесуваат податоците и информациите во информационата база. Ако има повеќе единици на набљудување од секој назив освен од последниот се запишува „;“ (на пример надлежности; прописи; јавни овластувања). За базите на документите се наведуваат опфатените видови документи.

15. Опис на содржината

Се наведува кругот на појавите односно настаните, лицата или објектите на кои се однесуваат записите во информационата база (опфат на информационата база), единиците на набљудување и нивните карактеристики содржани во записите. За базата на документите се дава краток опис на документите содржани во базата.

Во описот на содржината треба да се подвлечат клучните зборови.

16. Правен основ

Се запишува точниот назив на законот, прописот или друг акт на општествено-политичката заедница на основа на кој се води информационата база.

17. Број на службеното гласило

Се запишува бројот на службеното гласило.

18. Година на објавувањето

Се запишува годината на објавувањето на службеното гласило.

19. ОПЗ на која се однесува службеното гласило

Се наведува полниот назив на општествено-политичката заедница на која се однесува службеното гласило.

20. Начин на информирање на корисниците

Се заокружува 1 до 9 одговори, зависно од расположивите форми на информирањето на корисниците со податоци од информационата база.

21. Давател на податоците

Се запишува кругот на субјектите што доставуваат податоци до информационата служба за потребите од формирање и/или ажурирање на информационата база (на пример меѓународни организации и агенции, влади на странски земји, сојузни органи, надлежни републички и покраински органи, работни организации, граѓани итн.).

Ако податоците се собираат внатре во информационата служба, рубриката не се пополнува.

22. Забелешки

Во оваа рубрика се запишуваат сите други битни карактеристики на информационата база што не се наведени во претходните одговори. За информационата база со посложена структура се опишуваат сите елементи значајни за нејзиното функционирање, како што се матичните датотеки, поважен регистар на шифри и помошни датотеки за директен пристап за автоматизирани информации бази на индивидуални податоци (евиденции или база на податоци), односно инструменти за пребарување (предметен каталог, авторски каталог, тезаурус итн.) за бази на документи.

Ако се пријавува укинување на информационата база (вид на промена „4“) во оваа рубрика задолжително се наведува причината за укинувањето.

Каталог на податоци Податоци за содржината Образец
на ОПЗ во СРМ на информационата база КП-3

1. Вид на промената

- 1 — запишување
- 2 — ажурирање
- 3 — исправување
- 4 — укинување

2. Матичен број на информационата служба

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

3. Реден број на информационата база

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

4. Реден број на образецот

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

5. Единица на набљудување (100)

6. Листа на обележје

Реден број	Шифра на обележ.	Назив на обележјето	Агрегирање	Доступност
------------	------------------	---------------------	------------	------------

Датум на пополнување

Лице што го пополнило образецот

Телефон

М. П.

Одговорен работник

УПАТСТВО

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ
КП-3

Овој образец служи за подетален опис на содржината на информационите бази со кои располагаат органите, организациите и заедниците во општествено-политичките заедници. Образците КП-2 и КП-3 кои се однесуваат на истата информациона база, мораат да имаат исти вредности во рубриците 2 и 3. За секоја единица на набљудувањето, наведена во рубриката 14 на документот КП-2, се пополнува посебен образец КП-3, освен во случаите кога повеќе единици на набљудување се опишани на истиот начин (листата на обележјата е единствена) и кога се пополнува само еден образец КП-3.

Ако листата на обележјата за единицата на набљудување се пополнува првпат (вид на промена „1“), задолжително се пополнуваат сите рубрики и во листата на обележјата (рубрика 6) се наведуваат сите обележја (својства, карактеристики) што за таа единица на набљудување се застапени во записите на информационата база.

Кога ќе дојде до промена или исправка во листата на обележјата (вид на промена „2“ или „3“) рубриците 2—5 мораат да содржат исти вредности како и при првото пополнување, а во рубриката 6 се внесува нова, изменета листа на обележјата.

Доколку се менува содржината на информационата база така што повеќе да не се водат податоци за определена единица на набљудување, што претходно е регистрирана во каталогот на податоци (рубриката 14 на образецот КП-2 и на образецот КП-3), се пријавува промената на образецот КП-2 и се пополнуваат рубриците 1—5 на образецот КП-3 со видот на промената „4“ во рубриката 1.

Образецот е приспособен кон потребите на автоматска обработка, а одговорот треба да се запишуваат во соодветниот простор — рубрика (кукичка или релови што следат зад редниот број и прашањата). Одговорите треба да се пополнуваат читливо, со печатни букви или со машина за пишување. Ако одговорот бара повеќе редови не треба да се дели зборот при преминувањето во наредниот ред. Цифрите во заградата претставуваат максимален дозволен број на знаци на одговорот.

Одделни рубрики се пополнуваат на следниот начин:

1. Вид на промената

Се заокружува одговорот 1 ако податоците се доставуваат првпат. Во случај на промена на некој од претходно доставените податоци (порано пополнет образец КП-3) се заокружува одговорот 2, а во случај на исправка, одговорот 3. Кога листата на обележјата на наведената единица на набљудување се брине треба да се заокружи одговорот 4.

2. Матичен број на информационата служба

Се запишува матичниот број под кој информационата служба се води во регистарот на организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници и општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија на Републичкиот завод за статистика. Ако информа-

ционата служба нема свој матичен број, се запишува бројот на организацијата или заедницата во чиј состав се наоѓа таа.

3. Реден број на информационата база

Заради еднозначно идентификување на информационата база, потребно е на секоја информацио-на база во рамките на една информацио-на служба, да и биде доделен еднозначен и непроменлив троцифрен реден број што се запишува во оваа рубрика.

4. Реден број на образецот

Се запишува редниот број на образецот за една листа на обележја, од 01 па натаму.

5. Единица на набљудување

Се запишува единицата на набљудувањето од-носно називот на објектот, лицата, настаните, поја-вите итн. на кои се однесува листата на обележјата (својства, карактеристики).

Доколку повеќе единици на набљудување се опишани во информационата база на ист начин (листата на обележјата е единствена) во рубриката се наведуваат сите единици на набљудување на кои се однесува листата на обележјата меѓусебно одвоени со знакот „;“. При пополнувањето се води смет-ка називите да бидат во согласност со содржината на рубрика 14 образец КП-2.

6. Листа на обележјата

За секое обележје што се однесува за една или повеќе единици на набљудување, наведени во руб-риката 6, по правило, се пополнува еден ред од табелата. Ако називот на обележјето не може да се собере во еден ред, може да се пренесе во следниот ред во кој другите рубрики остануваат празни. Доколку сите обележја не можат да се со-берат на еден образец, се пополнува потребен број обрасци КП-3, при што се води сметка за редните броеви на обрасците (првиот образец КП-3 во руб-риката 4 има запишано 01, следниот 02 итн.) и за редните броеви на обележјата што за една листа на обележја мораат да бидат во континуитет, од 001 па натаму.

За секое обележје се пополнуваат следните руб-рики:

а) Реден број

Се запишува троцифрениот реден број на обе-лежјето во рамките на една листа на обележја од 001 па натаму. Доколку сите обележја не може да се соберат на еден образец КП-3, листата на обе-лежјата продолжува на наредниот образец КП-3, при што наредното обележје добива реден број за еден поголем од редниот број на последното обе-лежје на претходниот образец КП-3.

б) Шифра на обележјето

Се запишува шифрата на обележјето (максимал-но шест знаци) доколку постои.

в) Назив на обележјето

Се запишува називот на обележјето. Називот мо-же да се запише во максимално два реда, а при преминувањето во другит ред не треба да се пре-несува дел од зборот. Во редот што го содржи про-должението на називот не се пополнуваат другите рубрики.

г) Агрегирање

Се пополнува само за базата на статистичките агрегати (види рубрика 4 на образецот КП-2) и се однесува на најниското ниво на статистичка обработ-ка или агрегирање. Доколку се обработуваат поеди-нечни податоци, рубриката не се пополнува, а во другите случаи се една од шифрите:

- 01 — статистички круг
- 02 — населба
- 03 — месна заедница
- 04 — општина
- 05 — регион
- 06 — република
- 07 — федерација
- 11 — подгрупа на дејности
- 12 — гранка на дејности
- 13 — област на дејности
- 20 — производ

д) Достапност

Се запишува една од шифрите:

- 1 — обележје достапно без ограничување
- 3 — обележје достапно со посебна дозвола на информационата служба
- 4 — обележјето не е достапно

Ако сите обележја не можат да се соберат на образецот КП-3, се користи потребен број обрасци КП-3, при што рубриките се пополнуваат на истиот начин како и на првиот образец. На другите обрас-ци се пополнуваат рубриките 3, 4 и 6. Содржината на рубриката 3 за сите обрасци што содржат една листа на обележја, мора да биде идентична.

755.

Врз основа на член 83, став 1 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 43/81), а во врска со членот 30 од Законот за извршување на репуб-личкиот буџет за 1987 година („Службен весник на СРМ“, бр. 45/86), Извршниот совет на Собра-нието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПОМОШТА И НА ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ШТО ИМ СЕ ИСПЛА-ТУВААТ НА ПОВРАТНИЦИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на помошта и на другите трошоци што им се доделуваат на лица за кои Извршниот совет на Собранието на СР Македонија дава согласност за прифаќање.

Член 2

При вселувањето и пријавувањето кај надлежни-те органи на повратниците ќе им се исплатува во вид на еднократна помош износ од 13.800 динари по член на семејството.

Член 3

На повратниците по пријавувањето кај надлеж-ните органи, секој месец во вид на времена мате-ријална помош ќе им се исплатува износ од:

- а) 32.900 динари за носител на помошта;
- б) 16.800 динари за секој соуживател на помошта;
- в) 32.900 динари за семејство.

Член 4

На повратниците секој месец ќе им се испла-тува надомест за струја, вода и губретарина во из-нос од:

- а) 12.400 динари за носител на помошта и за самци;
- б) 8.300 динари за секој соуживател на помошта;

Член 5

На повратниците ќе им се исплатува еднократен износ за огрев за грејната сезона во висина од:

- а) 102.600 динари на семејство;
- б) 70.000 динари на самци.

Член 6

При вселувањето на повратниците ќе им се исплатува надомест за преведување и заверка на личните документи, во износ од:

- а) 8.300 динари за носител на помошта и самци;
- б) 6.200 динари на соуживателите на помошта.

Член 7

На децата на повратниците, кои примаат времена материјална помош, за секоја учебна година ќе им се исплатува еднократен надомест за учебници и училишен прибор во износ од:

- а) 16.800 динари за ученици до V одделение;
- б) 21.000 динари за ученици од V до VIII одделение.

Член 8

Надомест за трошоците за станарина на повратниците кои примаат материјална помош ќе се исплатува според решението на Самоуправната интересна заедница за домување.

Член 9

На повратниците им се признаваат во полн износ транспортните трошоци од Југословенската граница до местото на постојниот престој согласно со Тарифата на југословенската железница.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1987 година.

Бр. 23-2091/1

12 ноември 1987 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Васил Влашки, с. р.

756.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 42/77), а по претходно мислење на Народната банка на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1987 година („Службен весник на СРМ“, бр. 5/87, 23/87, 28/87, 33/87 и 38/87), во член 2, точка 1, износот „3.000“ се заменува со износот „6.500“, а во точката 5 по зборот „заштита“ се додаваат зборовите: „и на увозни сировини за производство на лекови“, а износот „400“ се заменува со износот „1.400“.

Член 2

Во член 4, алинеја 2 зборовите: „2, 3 и 5“ се заменуваат со зборовите „2 и 3“, а по алинеја 3 се додава нова алинеја која гласи:
„— за намената од точка 5 за здравствена заш-

тита — со рок на враќање од 3 години, почнувајќи од 1. 1. 1987 година, во еднакви полугодишни ануитети и со каматна стапка од 3⁰/₀ годишно, а за увозни сировини за производство на лекови и откуп на шеќерна репка и маслодајни семиња со рок на враќање од 3 месеци и со каматна стапка од 45⁰/₀ годишно“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2090/1

12 ноември 1987 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Васил Влашки, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**757.**

**ДО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Републичката изборна комисија, на Социјалистичка Република Македонија, по приемот и разгледувањето на изборните акти од Општинската изборна комисија на општината Гази Баба врз основа на член 46 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници на Соборот на општините на Собранието на СРМ му го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ОД СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА

1. Соборот на општините на Собранието на СРМ на својата седница одржана на 23 септември 1987 година утврди дека на Иванчо Ивановски му престанал мандатот пред истекот на времето за кое е избран во смисол на член 35 став 1 точка 4 од Законот за избор на членови на делегации и делегати во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници.

Во смисол на член 28, а во врска со член 39 од Законот, претседателот на Собранието на СРМ со решение број 08-2739 од 25 септември 1987 година објавено во „Службен весник на СРМ“ број 37/87 од 30. 9. 1987 година, распиша дополнителни избори за избор на три делегати во Соборот на општините на Собранието на СРМ од општините Гази Баба, Куманово и Струмица.

На седницата на Собранието на општината Гази Баба се изврши избор на делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ чија кандидатура е огласена од Општинската изборна комисија на општината Гази Баба.

Со спроведувањето на дополнителните избори за избор на еден делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ од Собранието на општината Гази Баба, под грижата на Републичката изборна комисија раководеше општинската изборна комисија на општината Гази Баба на начин утврден со закон.

Резултатите од изборот на делегатот во Соборот на општините на Собранието на СРМ ги утврди Општинската изборна комисија на општината Гази Баба на начин определен со закон.

Републиката изборна комисија ги разгледа изборните акти што се однесуваат на изборот на делегатот и не најде неправилности што би имале битно влијание на резултатот на изборите.

Резултатот од изборот на делегатот е следниот:

Во Собранието на општината Гази Баба од вкупно 145 делегати гласале 100.

Од вкупниот број делегати за кандидатот Стојан Андревски гласале 98. Две гласачки ливчиња се неважечки.

Од изборните материјали Комисијата констатира дека кандидатот Стојан Андревски добил мнозинство гласови од вкупниот број делегати на Собранието на општината Гази Баба и е избран за делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ.

На избраниот делегат претседателот на Собранието на општината Гази Баба во смисол на член 166 од Законот за избор на членови на делегации и делегати на Општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници му издал уверение дека е избран за делегат.

Во прилог на овој извештај Ви го доставуваме уверението.

Бр. 20-23

10 ноември 1987 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,

Георгина Мицковска, с. р.

Претседател,

Димитар Солев, с. р.

Членови:

1. Новак Марковски, с. р.
2. Софе Димитриевски, с. р.
3. Киро Никовски, с. р.

758.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 октомври 1987 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека член 1 став 6 од Правилникот за измена на Правилникот за утврдување на основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на органите на управата и стручните служби на Собранието на град Скопје, донесен од работниците во Работната заедница на Одделението за општа управа на Собранието на град Скопје, со референдум одржан на 25 јуни 1986 година, во времето на неговото важење не бил во согласност со уставното начело на еднаквост и со уставното начело на распределба според трудот.

Оваа одлука има правно дејство на одлука со која се укинува самоуправен општ акт.

2. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на означената одредба од Правилникот, затоа што со неа е предвидено работник — жена по навршувањето на 35 години пензиски стаж да не добива личен доход по основот минат труд, со што таа се доведува во нерамноправна положба по однос на другите работници, и затоа што оваа одлука не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

3. Судот на јавната расправа утврди дека според член 1 став 6 од означениот правилник на жена — работник после навршувањето 35 години пензиски стаж не и припаѓа личен доход по основот минат труд.

Согласно член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 став 1 од Законот за здружениот труд и член 236 од Законот за државната управа, на работникот му припаѓа личен доход според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал

во остварувањето на функциите на органот на управата како целина, како и зависно од вкупните резултати на трудот на работниците на работната заедница на органот на управата.

Според член 128 став 2 од Законот за здружениот труд, во основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, посебно се утврдуваат основите и мерилата според кои се врши распределба на средствата за лични доходи по основот минат труд.

Врз основа на изнесеното, Судот утврди дека оспорената одредба со која на работникот жена и се ограничува правото на личен доход по основот минат труд за последните пет години пензиски стаж иако таа со својот труд и натаму учествува во стекнувањето на доходот, не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот и со тоа се создава нееднаквост меѓу работниците.

Утврдувањето, пак, на висината на личниот доход по овој основ е самоуправно право на работниците што го утврдуваат со свој самоуправен општ акт во согласност со општествен договор.

4. По одржаната јавна расправа со Решение У. бр. 249/86 од 27 мај 1987 година, Судот го одложи одлучувањето за оценување уставноста и законитоста на означената одредба од Правилникот и им даде можност на работниците во означеното Одделение до 31 октомври 1987 година да извршат усогласување на оспорената одредба со Уставот и Законот.

Постапувајќи по ова решение работниците во означеното одделение со референдум одржан на 25 јуни 1987 година донесоа нов Правилник за распределба на средствата за лични доходи, со кој престана да важи оспорениот правилник. Меѓутоа, со оглед на тоа што со новиот правилник не е предвидено отстранување на последиците настанати поради примената на оспорените одредби од означениот правилник, Судот врз основа на член 434 од Уставот на СР Македонија, одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 249/86

14 октомври 1987 година

Скопје

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на Македонија,
Судија,
м-р **Јордан Арсов, с. р.**

759.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 21 октомври 1987 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 22 став 2 точка 5 и точка 6 алинеја 5 од Правилникот за распределба на средствата за станбена изградба на работниците и за конкретна распределба на станови добиени од Самоуправната интересна заедница за становање по основ на здружени средства и станови добиени за работници со ниски лични примања во семејството на Основната организација на здружениот труд „Летница“ во Струга, во состав на Рибарското стопанство „Охридска пасармка“ во Струга, донесен со референдум на 19 мај 1984 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Битола во делот во кој се бара оценување уставноста и законитоста на член 22 став 2 точка 2 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Летница“ во Струга на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Битола со предлог поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 22 став 2 точка 2, 5 и 6 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основот станбена загрозеност не е разработен по подоснови во зависност од степенот на фактичката станбена состојба (потстанар, корисник на стан кај родители итн), со што се оневозможува станбената состојба на работниците да се утврди и вреднува на објективен начин, а воедно се изедначуваат потстанарите и корисниците на стан кои не се во еднаква положба (точка 2), а со начинот на кој се вреднува степенот на стручната подготовка (квалификација) на работниците, овој основ има доминантно влијание над другите основи кои ја изразуваат станбената загрозеност, односно истите неоправдано се обезвреднуваат (точка 5).

Во поглед на оспорување на основот „учество во НОБ“ (точка 6), предлагачот не наведува причини.

5. На седницата Судот утврди дека во член 22 став 1 од означениот правилник се набросни основите по кои ќе се утврдува приоритетот за добивање стан на користење, а во став 2 во седум точки се врши нивна конкретизација со определување бодови по сите основи и подоснови. Во член 22 став 2 точка 2 по основот станбена загрозеност се утврдени 25 бода за работник кој нема стан во сопственост или станарско право на општествен стан.

Во точката 5, по основот квалификација на работникот, се предвидени определен број бодови во зависност од степенот на стручната подготовка, при што по овој основ се предвидени ист број бодови како и по основот станбена загрозеност.

Во точката 6 е утврден основот учество во НОБ и се определени бодови, меѓу другото и за деца на паднати борци.

6. Според член 42 и 42-а од Законот за станбените единици („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 1/75 и 27/86), работниците со самоуправен општ акт ги утврдуваат основите и мерилата за определување на редот на првенство за добивање станови на користење со кои според мислењето на Судот, треба да се обезбеди, во прв ред, претежно влијание на основите кои ја изразуваат станбената загрозеност на работниците како израз на начелото на заемност и солидарност утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија и член 126 став 2 од Законот за здружениот труд. Воедно, со основите и мерилата за распределба на станови не може да се попречува остварувањето на уставното начело на еднаквост утврдено во Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР Македонија.

7. Со оглед на тоа што во член 22 став 2 точка 5 од оспориениот Правилник основот квалификација на работниците е вреднуван со ист број бодови како и основот станбена загрозеност, Судот утврди дека со тоа се оневозможува претежното влијание на основите што ја изразуваат станбената загрозеност на работниците, поради што таа не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

Исто така, разгледувајќи ја точката 6 од оспориениот член од правилникот, Судот оцени дека предвидувањето на учеството во НОБ како посебен основ за распределба на станови и станбени кредити не е во несогласност со уставното начело на заемност и солидарност. Меѓутоа, кога е во прашање својството на лете на паднат борец како основ за распределба на станови, Судот смета дека со неговото предвидување определена категорија лица се стекнува со предимство за добивање стан на користење, врз основа на односи на сродство, а не врз основа на лични својства и односи од значење за добивање со ова право, што не е во согласност со уставното начело на еднаквост.

8. На крајот, разгледувајќи ја одредбата од член 22 став 2 точка 2 од Правилникот, Судот, врз основа на означените уставни и законски одредби, смета дека вреднувањето на основот станбена загро-

зеност во зависност од тоа дали работникот е носител на станарско право односно сопственик на стан или не, може да ја изрази објективната станбена состојба на работниците, а нивно самоуправно право е да одредат дали ќе ги предвидат и вреднуваат сите фактички ситуации во кои можат да се најдат лицата без станарско право односно без право на сопственост на стан. Поради тоа, Судот најде дека оваа одредба не е во несогласност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 22/87

21 октомври 1987 година

Скопје

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на Македонија,
Судија,

Мугбил Бејзат, с. р.

766.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана на 14 октомври 1987 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека член 17 став 4 од Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка со Аналитичка процена на работите и работните задачи на работниците во Работната заедница на Општинскиот суд во Кочани со Судско одделение во Винаца, донесен со референдум одржан на 26 март 1986 година, во време на неговото важење не бил во согласност со уставните начела на еднаквост и на распределба според трудот, како и со член 216 од Законот за државната управа.

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука со која се укинува самоуправен општ акт.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Општинскиот суд во Кочани со Судско одделение во Винаца, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Штип со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што на работниците во Судското одделение во Винаца кои вршат исти работи и работните задачи како и работниците во Општинскиот суд во Кочани им се исплатува различен износ на личен доход.

5. Судот на јавната расправа утврди дека во оспориениот член 17 став 4 од Правилникот е предвидено дека аконтационата вредност на бодот се утврдува со одлука што ја донесува Советот на работната заедница врз основи и мерила утврдени според овој правилник. Утврдувањето на аконтационата вредност на бодот Советот го врши со одлука посебно за работниците во Општинскиот суд во Кочани, посебно за работниците во Судското одделение во Винаца. Понатаму, Судот утврди дека оспориениот правилник престанал да важи со донесување на нов на 26 декември 1986 година, во кој нема одредба на кој начин се утврдува аконтационата вредност на бодот.

Судот исто така утврди дека работниците во Судското одделение и работниците во Општинскиот суд во Кочани сочинуваат единствена работна заедница и имаат единствени самоуправни општи акти.

6. Според Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР Македонија неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинува и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Според начелото на распределба според трудот утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија, член 126 став 1 од Законот за здружениот труд и член 236 од Законот за државната управа личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во остварувањето на функцијата на органот, како и зависно од вкупните резултати на трудот на работниците на работната заедница на органот на управата.

Согласно член 216 од Законот за државната управа, кој, според членот 287 став 1 од тој закон се применува и на работните заедници на судовите, работниците во органот на управата ги остваруваат своите права, обврски и одговорности во работната заедница во органот на управата, а определени права можат да остваруваат во работната единица што се утврдува со статут и друг општ акт на работната заедница.

Работниците во органот на управата можат на собир на работници на работната единица да донесуваат одлука за распределба на средствата за лични доходи и за користење на средствата за заедничка потрошувачка како и за други прашања определени со статут на работната заедница во согласност со законот.

Тргувајќи од означените уставни и законски одредби, а имајќи предвид дека работниците во Судското одделение во Винаца претставуваат единствена работна заедница со работниците во Општинскиот суд во Кочани и стекнуваат единствен доход, Судот смета дека и распределбата на средствата за лични доходи мора да се врши на единствен начин, во рамките на доходот на работната заедница.

Со оглед на тоа што во оспорената одредба од Правилникот е предвидено Советот на работната заедница со одлука да ја утврдува аконтационата вредност на бодот посебно за работниците во Општинскиот суд во Кочани, посебно за работниците во Судското одделение во Винаца иако работниците во Одделението ги остваруваат сите свои права, обврски и одговорности во Работната заедница на Општинскиот суд во Кочани и вршат исти работи и работни задачи, Судот утврди дека оспорената одредба не била во согласност со уставните начела на еднаквост и на распределба според трудот, како и со член 216 од Законот за државната управа.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 102/87

14 октомври 1987 година

Скопје

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на Македонија,
Судија,

Мугбил Бејзат, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ТЕТОВО

243.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 5/74, 9/78 и 43/78) и член 162 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 8/85), Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово, на седницата одржана на 28 октомври 1987 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ- ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРА- ВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВРАБО- ТЕНИ КАЈ ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКО ПРАВНИ ЛИЦА ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основите за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на работниците вработени кај граѓани и граѓанско правни лица за 1987 година за кои со закон не е утврдена основна за придонес.

Член 2

Основна за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита и за утврдување на права од ова осигурување на работниците вработени кај граѓани и граѓанско правни лица претставува договорениот чист личен доход кој не може да биде помал од:

— за неквалификувани работници и домашни помошнички	60.000 дин.
— за квалификувани работници	80.000 дин.
— за висококвалификувани работници	100.000 дин.
— за средна школска подготовка	80.000 дин.
— за виша школска подготовка	100.000 дин.
— за висока школска подготовка	130.000 дин.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1987 година.

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 0805-1101/5 од 19 декември 1986 година („Службен весник на СРМ“ број 4/85).

Бр. 0305-996/4

28 октомври 1987 година

Тетово

Претседател,
Даут Изаири, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Бајрам Мемеди од Скопје, против тужената Фатиме Мемеди, со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 2.000 динари.

Се повикува тужената Фатиме Мемеди да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или, пак, во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење.

Доколку не се јави во рок од 30 дена, истата ќе биде застапувана од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XIII П. бр. 2876/87. (154)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Димчевски Благоја, со живеалиште во Чехословачка, застапуван од адвокатот Митко Солаков од Скопје, против тужената Снежана Димчевска, со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 2.000 динари

Се повикува тужената Снежана Димчевска да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена ќе и биде одреден привремен старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XV П. бр. 2877/87. (155)

Пред овој суд е заведен спор за отказ на договор за користење на стан по тужбата на тужителот Здружена СИЗ на становање на град Скопје, против тужениот Томовски Манојле, со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 1.500 динари.

Се повикува тужениот Томовски Манојле да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен старател во смисла на член 84 од ЗПП кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот се до окончањето на постапката или до негово појавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, V П. бр. 3273/87. (156)

Пред овој суд е заведен спор за отказ на договор за користење на стан по тужбата на тужителот Здружена СИЗ на становање на град Скопје, против тужената Славица Несторовска која порано живеела на ул. „Вера Јоциќ“ бр. 12 влез 1 ст. 46, а сега во СР Германија со непозната адреса и место на живеење. Вредност на спорот 1.500 динари.

Се повикува тужената Славица Несторовска да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или, пак, во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење. Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена судот ќе и одреди привремен старател кој ќе ги застапува и штити нејзините права и интереси во овој спор.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XV П. бр. 2757/87. (157)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Руфат Фазлиев од Скопје, булевар „Македонско-косовска бригада“ ул. 10 бр. 40-а, против тужената Исмета Фазлиева од Скопје, порано со истата адреса, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Исмета Усаин Фазлиева, родена Мустафова, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена на истата ќе и биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VI П. бр. 3424/87. (158)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор за долг и враќање на ствари од страна на тужителите Јао Раим и Адеми Абибе, двајцата од Гостивар, против тужените Адеми Шевал, Мереме, Шефик, Иони Шевалије и Гулсиме, сите од с. Чајле, Гостивар.

Вредност на спорот 1.206.000 динари.

Бидејќи тужените Адеми Шевал, Иони и Шефик се со непозната адреса, за привремен застапник им се назначува Ратко Тримчевски кој ќе ги застапува се додека истите не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд во Гостивар П. бр. 1272/87

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води постапка за надомест на штета по тужбата на тужителот ЗОИЛ „Македонија“ филијала Тетово, против тужениот Селмани Садула од с. Г. Речица, а сега со непозната адреса на живеење во Швајцарија

Се повикува тужениот Селмани Садула од с. Г. Речица, а сега со непознато место на живеење во Швајцарија, во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Тетово, да достави своја адреса или да постави свој полно мошник.

Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во текот на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1058/87.

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведен спор за надомест на штета по тужбата на тужителот РО ШИК „Јелак“ ООЗТ „Лешница“, против тужениот Шерифи Даит од с. Групчин, со место на живеење во с. Групчин, а сега со пребивалиште во Обреновац со непозната адреса.

Вредност на спорот 11.250 динари.

Се повикува тужениот преку „Службен весник на СРМ“ да се јави лично пред судот во рок од 30 дена или да постави свој полномошник кој ќе го застапува во постапката. Доколку истиот, тоа не го стори, Општинскиот суд во Тетово преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1467/87.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 305 од 4. VIII. 1987 година, на регистарска влошка бр. 63 го запиша во судскиот регистар престанокот со работа и бришењето од регистарот на овој суд на Народниот универзитет „Мирче Ацев“ с. Тополчани, со следните податоци: Престанок со работа и бришење од регистарот на овој суд на Народниот универзитет „Мирче Ацев“ с. Тополчани, поради здружување кон Работничкиот универзитет „Моша Пијаде“, Прилеп, Рег. вл. 280.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 385/87. (383)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 306 од 4. VIII. 1987 година, на регистарска влошка бр. 147 го запиша во судскиот регистар престанокот со работа и бришењето од регистарот на Народниот универзитет „Пецо Даскало“ с. Долнени, со следните податоци: Престанок со работа и бришење од регистарот на овој суд, на Народниот универзитет „Пецо Даскало“ с. Долнени, поради здружување кон Работничкиот универзитет „Моша Пијаде“, Прилеп, Рег. вл. 280.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 306/87. (384)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 304 од 4. VIII. 1987 година, на регистарска влошка бр. 67, го запиша во судскиот регистар престанокот со работа и бришењето од регистарот поради здружување на Народниот универзитет „Светлост“ — с. Кривогаштани, со следните податоци: Престанок со работа и бришење од регистарот на овој суд на Народен универзитет „Светлост“, с. Кривогаштани, поради здружување кон Работничкиот универзитет „Моша Пијаде“, Прилеп, Рег. вл. 280.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 304/87. (385)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 274 од 30. VI. 1987 година, на регистарска влошка бр. 71, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Народен театар „Вojдан Чернодрински“, Прилеп, со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Дамчевски Стојан, в. д. индивидуален работодавен орган, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Ивчески Благоја

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 274/87. (386)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 353 од 28. VIII. 1987 година, на регистарска влошка бр. 576-20, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ Работна организација за основно образование и воспитание „11-ти Октомври“ — Прилеп, ОЗТ „Точила“ — Прилеп, со следните податоци: Лице овластено за застапување е Николоски Благоја, директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Кузмановски Стојан.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 353/87. (387)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 279 од 1. VII. 1987 година, на регистарска влошка бр. 151, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО, Ветеринарна станица — Ресен, со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Волкановски Косте Стефо, в. д. директор. Му престанува овластувањето на Марковски Растко.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 279/87. (388)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 430 од 16. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 165 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО, Ветеринарна станица — Струга, со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Слободан Ижич, директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Стојан Стојаноски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 430/87. (389)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 428 од 16. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 345, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Медицински центар — Струга, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Трпеноски Димитар, индивидуален работодаден орган, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Ковачески Јован.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 428/87. (390)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 238 од 25. V. 1987 година, на регистарска влошка бр. 7 ја запиша во судскиот регистар Работната заедница Авто мото друштво „Струга“ — Струга, Работна заедница „Стрела“ — Струга, со следните податоци: Работната заедница „Стрела“ — Струга, во состав на Авто мото друштвото „Струга“ — Струга.

Основна дејност:

120190 — останато образование

(обука на кандидати за возачи за управување со моторни возила).

Овластувања во правниот промет со трети лица: Работната заедница настапува во име и за сметка на Авто мото друштвото „Струга“ — Струга.

Вид и обем на одговорност: За обврските на Работната заедница превземени во правниот промет со трети лица одговара неограничено солидарно Авто мото друштвото.

Лице овластено за застапување е Шерифоски Ајруш, секретар, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 238/87. (391)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1256 од 19. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-714-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Моша Пијаде“, Ц. О., Гостивар, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Исмаил Реџеџи, директор, а се запишува новиот застапник Рамадани Рамадан, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1256/87. (392)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1051 од 13. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-943-5-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училишниот центар за средно образование Куманово со Н. Сол. О., ООЗТ Училиште за занимања „Перо Наков“ Куманово, ул. „Бајрам Шабани“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мишевски Драгољуб, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Белковски Зоран, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1051/87. (393)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1143 од 6. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-913-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицинскиот центар „Кавадарци“, Ц. О., Кавадарци, ул. „Браќа Миладинови“ — бр. 11, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Лазар Бањански, в. д. директор, а се запишува новиот застапник д-р Милан Камчев, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1143/87. (394)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1130 од 23. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-1997-0-0-0, го запиша во судскиот регистар здружувањето на земјоделската задруга во друга земјоделска задруга, со следните податоци: Се запишува здружувањето на Земјоделската задруга „Борис Пачески“ с. Велмеј — Охридско, со ЦО во земјоделска задруга „Агроснабдител“, Р. О., Кичево, ул. „Исеин Акиоски“ бр. 2.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1130/87. (395)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1069 од 14. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-2090-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар аднотацијата за здружување на една земјоделска задруга кон друга земјоделска задруга со следните податоци: Се запишува аднотацијата за здружување на Земјоделската задруга „Агронапредок“ с. Дуње со Ц. О. кон Земјоделската задруга „Тодор Минов“, Р. О. с. Тимјаник, Неготино.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1069/87. (396)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1223 од 14. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-2090-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на основната и споредната дејност на Земјоделската задруга „Тодор Минов“, Р. О., с. Тимјаник, Неготино, со следните податоци: Се запишува проширувањето на основната и споредната дејност со:

Основни дејности:

— земјоделско производство, полјоделство, овоштарство, градинарство, сточарство, како и давање на земјоделски услуги.

Споредна дејност:

070114 — трговија на мало со разни животни продукти, безалкохолни пијалоци и производи за домашни потреби,

070124 — трговија на мало со огрев и градежен материјал,
070250 — трговија на големо со мешовити стоки,
070230 — трговија на големо со возила, половна механизација, делови и прибор,
070224 — трговија на големо со огревно дрво, градежни материјали и репроматеријали;
070190 — други угостителски услуги, откуп и продажба на земјоделски и сточарски производи, лековити билки, шумски плодови водоземци и печурки.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1223/87. (397)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1279 од 26. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-1071-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Сидаро-фасадерската задруга „Солитер“, Р. О., Скопје, ул. „Цветан Димов“ бб, барака 3 Бутел II, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Марковски Кардељ, в.д. директор, а се запишува новиот застапник Надежда Аземовска, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1279/87. (398)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 596 од 5. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 4-2147-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на конечниот упис со следните податоци: Се запишува бришењето на конечен упис за формирање и конституирање на Работната заедница на месните заедници на општина „Центар“, Ц. О., ул. „Васил Горгов“ бр. 26 Скопје, од регистарската влошка 4-2147-0-0-0 при Окружниот стопански суд во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 596/87. (399)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1263 од 19. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-280-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Забавниот парк и детски игралишта „Младост“, Ц. О., Скопје, Градски парк бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јовановски Љубомир, в.д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Андоновски Темелко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1263/87. (400)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1215 од 5. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-1174-1-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ Универзитетски центар за општествени науки Скопје, Факултет за економски науки, Н. Сол. О., со ООЗТ Скопје, ООЗТ Економски факултет „Скопје“ во Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Никола Кљусев, декан, а се запишува новиот застапник проф. д-р Синиша Спасов, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1215/87. (401)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 1195 од 8. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 2-23-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Лирија“ РО с. Бутел, Скопско, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Кузмановски Бранко, а се запишува новиот застапник дипл. инж. агр. Ефтимов Јордан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1195/87. (402)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1236 од 13. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-219-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Новинско издавачката и печатарска работна организација „Стопански весник“, Ц. О., Скопје Градски сид блок VIII/2, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Лазар Бунтески, директор, главен и одговорен уредник без ограничување, а се запишува новиот застапник, Драгослав Аргировски, директор, главен и одговорен уредник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1236/87. (403)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1247 од 16. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-1208-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот за геодетски и фотограметриски работи Скопје, ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 4, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник м-р Борис Пауновски, дипл. геолог. инж., в.д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Цветаноска Ружа, дипл. економист, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1247/87. (404)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 439 од 27. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 576-19, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп, ООЗТ — ОУ „Кирил и Методиј“ с. Канатларци, со следните податоци: Лице овластено за застапување на ООЗТ е Стефаноски Алексо в.д. директор, со ограничени овластувања согласно член 30 од Статутот на ООЗТ.

Му престанува овластувањето на Мицески Дончо.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 439/87. (405)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 447 од 4. XI. 1987 година на регистарска влошка бр. 576-06 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ РО основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп, ООЗТ — ОУ „Кире Гаврилоски — Јане“ — Прилеп, со следните податоци: Лице овластено за застапување на ООЗТ е Маркоски Трајче, в.д. директор, со неограничени овластувања.

И престанува овластувањето на Томеска Иванка.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 447/87. (406)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 444 од 27. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 39, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на самоуправната интересна заедница на становање на општина — Струга, со следните податоци: Лице овластено за застапување е Ристо Маркоски, в.д. директор, без ограничување.

Му престанува овластувањето на Томе Биљаноски.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 444/87. (407)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1286 од 27. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 1-1179-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на законскиот застапник на Шумарскиот факултет, Ц. О., Скопје, булевар „Југославија“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Милан Гогушевски, декан, а се запишува новиот застапник д-р Миле Стаменков, в.д. декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1286/87. (408)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 79 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84) РО РЕК „Битола“ — Суводол — Битола

распишува КОНКУРС

за подобност и отстапување

1. Општи карактеристики:

Изведување градежни работи, испорака, монтажа и пуштање во погон на објект: маслена станица за ТЕ „Битола“ — III — према инвестиционо техничка документација на инвеститорот.

2. Услови:

Изведувањето на работите ќе се отстапи на подобен и најповолен понудувач. Понудувачите можат да нудат комплетно извршување по систем и инженеринг или по делови (само градежни работи или само електромашински монтажи со испорака на опрема).

3. Место:

Изведувањето на работите ќе се врши во РЕК „Битола“, ТЕ „Битола“ III — Битола, с. Суводол.

4. Цена:

Понудата треба да содржи вкупни и поединечни цени по позиции.

5. Рокови:

— Краен рок за извршување на градежните работи е 5 месеци.

— Краен рок за испорака на опрема и електромашинска монтажа со пуштање во погон е 30. 05. 1988 година.

— Рок за поднесување на пријави за подобност и понуди е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

6. Останато:

Пријавата за подобност треба да содржи:

— име и точна адреса на понудувачот;

— доказ за регистрација на дејноста;

— референц листа на изведени исти или слични работи;

— извод од завршна сметка за 1986 год., и периодична пресметка за последниот пресметковен период.

— расположиви капацитети на работна сила и механизација;

— начин на пресметка на дополнителни и непредвидени работи;

— гаранција за квалитетот на работите и опремата;

— изјава дека ги прифаќа условите на инвеститорот по конкурсот и тендер документацијата.

Пријавата за подобност и понудата се поднесуваат до инвеститорот РО РЕК „Битола“ — Капитална градба ТЕ, Суводол — Битола, по пошта или непосредно во одвоени и запечатени обвивки со назнака: „Не отворај пријави за подобност“ и „Не отворај — понуда“ и со назнака на конкурсот.

Понудувачите за изработка на понудите можат да ја користат инвестиционо-техничката документација на инвеститорот.

Отворањето на пријавите за подобност ќе се изврши од комисија петтиот ден од завршувањето на конкурсот во просториите на инвеститорот, а за часот на отворањето на пријавите и за денот и часот на отворањето на понудите од подобните понудувачи, понудувачите дополнително ќе бидат известени.

Одлука за подобност на понудувачите ќе донесе Комисијата во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок од 30 дена ќе изврши избор на најповолен понудувач.

Сите подетални информации можат да се добијат во РО РЕК „Битола“ — Капитална градба ТЕ, тел. 097-22-777, телекс 53-148. (412)

С О О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79, 46/82 и 11/87), Собранието на општината Неготино објавува дека ќе изврши

ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОПШТИНСКИОТ СУД — НЕГОТИНО

Кандидатите за избор на претседател на судот треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;

— да имаат положено правосуден испит и

— да имаат морално политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи треба да ги достават до Собранието на општината Неготино — Комисија за избори и именувања, во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на ова соопштение. (411)

СОДРЖИНА

	Страна
751. Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи — — —	769
752. Одлука за разрешување и именување член на Комисијата за одликувања на Претседателството на СРМ — — — — —	769
753. Одлука за помилување на осудени лица	770
754. Уредба за водење каталози на податоци на општествено-политичките заедници —	770
755. Одлука за утврдување на висината на помошта и на другите трошоци што им се исплатуваат на повратниците — —	776
756. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1987 година — —	777
757. Извештај за резултатите од изборот на делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ од Собранието на општината Гази Баба — — — — —	777
758. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 249/86 од 14 октомври 1987 година	778
759. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 22/87 од 21 октомври 1987 година	778
760. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 102/87 од 14 октомври 1987 година	779

Општи акти на самоуправните интересни заедници

ТЕТОВО

273. Одлука за утврдување на основните за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на работниците вработени кај граѓани и граѓанско правни лица за 1987 година — — — — —	780
---	-----